



ДНЕВНИ НОВОСТИ

ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВЕН ПОРТАЛ
redakcija@dnevninovosti.mk
marketing@dnevninovosti.mk

Информативниот портал dnevninovosti.mk Ви овозможува да ги следите најважните и најнови политички вести, како и анализи, новости од бизнисот, економијата, локалната самоуправа, светот, културата, сценскиот живот, медицината, науката и технологијата и многу други интересни содржини.

Порталот започна со работа во јуни 2020 година, а веќе денес претставува успешна приказна помеѓу информативните интернет портали во Македонија, со бројка од 550 000 посети месечно, и тенденција на раст.

Порталот dnevninovosti.mk е присутен на социјалните мрежи (facebook, twitter, youtube и instagram). Достапен е во сите медиумски форми (десктоп, мобилна и таблет верзија).

Уредувачката политика на порталот dnevninovosti.mk е објективна, непристрасна и балансирана. Најважно за нас е да го задржиме правото на јавноста да добие објективна и целосна информација, која ќе биде и во согласност со етичките норми. Порталот dnevninovosti.mk е членка на Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ). Исто така сопствеништвото и новинарите со авторски текстови се членови на ЗНМ (Здружение на новинари на Македонија).

Ценовник за закуп на рекламен простор на *dnevninovosti.mk*

Позиција на банер		Димензија / px	Цена / 1000 импресии / МКД
Билборд горе	Насловна	644 x 150	250
Банер горна половина	Насловна	307 x 220	200
Билборд средина	Насловна	644 x 150	200
Банер долна половина	Насловна	307 x 220	180
Билборд доле	Насловна	644 x 150	180
Билборд горе	Категорија/статија	644 x 150	250
Банер горна половина	Категорија/статија	307 x 220	200
Банер долна половина	Категорија/статија	307 x 220	180
Билборд доле	Категорија/статија	644 x 150	180
Банер во текст	Статија	307 x 220	300

Објавување на ПР-текст **3.000,00 МКД.**

Графичка изработка на банер / фотографија **1.000,00 МКД**

Графичка изработка на анимиран банер **2.500,00 МКД**

За закуп на банер за 6 месеци објавување на три ПР-текстови **ГРАТИС**

За закуп на банер за 12 месеци, објавување на дванаесет ПР-текстови (еднаш во месецот) и графичка изработка на банер **ГРАТИС**

НАПОМЕНА: ПР-текстовите се објавуваат на нашите страници на социјалните мрежи (facebook, twitter)

Како прилог на оваа понуда Ви доставуваме аналитички извештај за посетеноста на нашиот портал од релевантен аналитички извор Google Analytics

Максимална големина на банер е 200 KB

ДЕЛ РИО  ПРОДУКЦИЈА

ДООЕЛ експорт-импорт, друштво за филмска продукција и дистрибуција
Ул. Партизански одреди бр.86/1/12, 1000 Скопје, Република Македонија
Ед.дан.број: 40 570 1854 1633 } Жиро-сметка: **300000004244562** Депонент на Комерцијална банка